

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС), во рамки на својата Практикантска програма, распишува оглас за еден/на (1) практикант/ка со нецелосно работно време за период 2 месеци. Практикантите ќе бидат вклучени во Центарот за истражување ИДСЦС со фокус на регионалниот научно истражувачки проект ИНФОРМ. Работните обврски на практикантот/ката ќе бидат:

- Поддршка на истражувачите на ИНФОРМ во собирање на податоци преку етнографија, интервјуа и други методи
- Транскрипција на спроведени интервјуа.
- Логистичка поддршка при организацијата на јавните настани на ИДСЦС.
- Поддршка во подготвувањето на публикациите на ИДСЦС.
- Други работи поврзани со работата на Центарот за истражување.

Предност ќе имаат кандидати со одлично познавање на англискиот јазик, одлични вештини на работа во MS Windows, MS Office и пребарување на Интернет. Познавањето на албанскиот јазик исто така ќе се смета како предност.

Практикантскиот период ќе се спроведува во периодот 15 август – 15 октомври 2017 година. За својот ангажман практикантот/ката ќе добие надомест на трошоци за храна и превоз. Избраниот/ната практикант/ка ќе добие и обука за спроведување на работните задачи.

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) и мотивациско писмо на адресата: [povici@idscs.org.mk](mailto:povici@idscs.org.mk) најдоцна до 9 август 2017 (среда). Само предселектираните кандидати/ки ќе бидат контактирани и повикани на тестирање и интервју.

Заинтересираните можат да ги поставуваат своите прашања на [povici@idscs.org.mk](mailto:povici@idscs.org.mk) најдоцна до: 9 август 2017 (среда). Поставените прашања и одговори ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на ИДСЦС.

#### **Често поставувани прашања и нивни одговори**

1. Кои документи треба да ги доставам за да учествувам на повикот?

Одговор: За аплицирање задолжително е доставување на Curriculum Vitae (CV) и мотивационо писмо.

2. Од што ќе се состои тестирањето?

Одговор: Тестирањето ќе се состои од вежби и прашања за проверка на знаењата, вештините и способностите на кандидатот во врска со делокругот на работа за овој практикантски повик (области наведени во повикот). За тестот, сметаме дека не е потребна посебна подготовка од страна на кандидатот.

3. Дали ќе се примаат пријави по крајниот рок, односно дали можам да го пролонгирам рокот за пријавување?

Одговор: Крајниот рок е 9 август 2017 (среда) и пријави нема да се примаат по истекот на истиот.

MK

Број 0401-223/17

Скопје, 29.07.2017